

# Службен гласник

## на Општина Валандово

Број 13

29 Октомври 2018 година, понеделник



[www.valandovo.gov.mk](http://www.valandovo.gov.mk)

### СОДРЖИНА

#### **Совет на општина Валандово:**

1. **Решение** за објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово ..... 2
2. **Одлука** за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово ..... 2
3. **Решение** за објавување на Одлуката за проширување на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2018 година ..... 2
4. **Одлука** за проширување на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2018 година ..... 2
5. **Решение** за објавување на Одлуката за одобрување на средства на КУД „Гоце Делчев“ Валандово за учество на фестивал во Република Турција ..... 3
6. **Одлука** за одобрување на средства на КУД „Гоце Делчев“ Валандово за учество на Фестивал во Република Турција ..... 3
7. **Решение** за објавување на Одлуката за одобрување на средства за финансиска поддршка на ПАОК „ЈУГ“ Валандово за организирање на традиционален меѓународен планинарски марш „По падините на Плавуш“ ..... 3
8. **Одлука** за одобрување на средства за финансиска поддршка на ПАОК „ЈУГ“ Валандово за организирање на традиционален меѓународен планинарски марш „По падините на Плавуш“ ..... 3
9. **Решение** за објавување на Одлуката за одобрување на средства на Здружение Спортски клуб „ЈУГО-ИСТОК“ Валандово“ за реализирање на велосипедска тура „Валандово МТБ“ по повод празникот на општината „6-ти Ноември“; ..... 4
10. **Одлука** за одобрување на средства на Здружение Спортски клуб „ЈУГО-ИСТОК“ Валандово“ за реализирање на велосипедска тура „Валандово МТБ“ по повод празникот на општината „6-ти Ноември“ ..... 4
11. **Решение** за објавување на Одлуката за одобрување на средства на Андон Андонов од Валандово за учество на меѓународен натпревар во детски песни во Република Босна ..... 4
12. **Одлука** за одобрување на средства на Андон Андонов од Валандово за учество на меѓународен натпревар во детски песни во Република Босна ..... 5
13. **Решение** за објавување на Одлуката за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за учебната 2018/2019 година ..... 5
14. **Одлука** за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за учебната 2018/2019 година ..... 5
15. **Решение** за објавување на Одлуката за формирање на Општински совет за превенција на детско претстапништво во Општина Валандово ..... 6
16. **Одлука** за формирање на Општински совет за превенција на детско претстапништво во Општина Валандово ..... 6
17. **Решение** за објавување на Одлуката за поведување на постапка за ажурирање на Проценката на загроеноста на подрачјето на Општина Валандово од сите ризици и опасности ..... 7
18. **Одлука** за поведување на постапка за ажурирање на Проценката на загроеноста на подрачјето на Општина Валандово од сите ризици и опасности ..... 7
19. **Решение** за објавување на Одлуката за доделување на наградата „6-ти Ноември“ и годишно признание на Советот на Општина Валандово по повод празникот на општината ..... 7
20. **Одлука** за доделување на наградата „6-ти Ноември“ и годишно признание на Советот на Општина Валандово по повод празникот на општината ..... 8
21. **Решение** за објавување на Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2018 година до 30.09.2018 година ..... 8
22. **Заклучок** за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2018 година до 30.09.2018 година ..... 8

23. **Решение** за објавување на Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2019 година на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ Валандово . 8
24. **Заклучок** за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2019 година на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ Валандово ..... 9

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2018 година

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на петнаесеттата редовна седница, одржана на ден 26.10.2018 година.

Бр.09-1214/3  
29.10.2018 год.  
Валандово

Градоначалник  
на Општина Валандово  
Перо Костадинов

Врз основа на член 33 став 2 и 3 во врска со член 34 од Законот за Буџетите („Службен весник на РМ“ бр.64/2005, 4/2008, 103/208, 156/2009, 95/10, 180/11, 171/12 и 192/15), член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на петнаесеттата редовна седница, одржана на ден 26.10.2018 година, донесе

### ОДЛУКА

за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2018 година

#### Член 1

Со оваа Одлука се врши измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, на следниот начин:

Потпрограма				
Потставка	Буџет	Самоф.	Дотац.	Донац.

#### ЛАО СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)

482920 Изгр. на др.објекти	-800.000	0	0	0
----------------------------	----------	---	---	---

#### А00 СОВЕТ НА ОПШТИНА

423110 Канцел. материјал	30.000	0	0	0
423410 Прех.продукти.и пиј.	20.000	0	0	0
463120 Трансф.до спор.клуб.	100.000	0	0	0
463190 Ост.трансф.до НВО	50.000	0	0	0
464990 Други трансфери	160.000	0	0	0

#### Д00 ГРАДОНАЧАЛНИК

421410 Горива и масла (моторни возила)	40.000	0	0	0
423410 Прех.продукти.и пиј.	20.000	0	0	0

426120 Членарина во дом. организации	40.000	0	0	0
--------------------------------------	--------	---	---	---

#### К40 КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО

464990 Други трансфери	300.000	0	0	0
------------------------	---------	---	---	---

#### Њ00 ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

425990 Договорни услуги	40.000	0	0	0
-------------------------	--------	---	---	---

	0	0	0	0
--	---	---	---	---

### Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“ и станува составен дел на Буџетот на Општина Валандово за 2018 година.

Бр.08-153/3 Совет на Општина Валандово  
26.10.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување Одлуката за проширување на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2018 година

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за проширување на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на петнаесеттата редовна седница, одржана на ден 26.10.2018 година.

Бр.09-1214/4  
29.10.2018 год.  
Валандово

Градоначалник  
на Општина Валандово  
Перо Костадинов

Врз основа на член 33 став 2 и 3 во врска со член 34 од Законот за Буџетите („Службен весник на РМ“ бр.64/2005, 4/2008, 103/208, 156/2009, 95/10, 180/11, 171/12 и 192/15), член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на петнаесеттата редовна седница, одржана на ден 26.10.2018 година, донесе

### ОДЛУКА

за проширување на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2018 година

#### Член 1

Со оваа Одлука се врши проширување на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, на следниот начин:

Потпрограма				
Потставка	Самоф.	Дотац.	Донац.	Кред

**Се зголемуваат приходите на следните потставки:****A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА**

742114 Приходи од Евр. Унија	0	0	2.738.000	0
	0	0	2.738.000	0

**и се распоредуваатна следните расходни подставки:****N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ**

420220 Патув.во странство-патни расходи	0	0	565.000	0
420030 Патув.во странство-сместување	0	0	1.650.000	0
423110 Канцел. материјал	0	0	60.000	0
425760 Превозни услуги во образованието	0	0	183.000	0
425920 Услуги за копирање, Печатење и издавање	0	0	80.000	0
425990 Други договорни услуги	0	0	200.000	0
	0	0	2.738.000	0

**Член 2**

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“ и станува составен дел на Буџетот на Општина Валандово за 2018 година.

Бр.08-153/4 Совет на Општина Валандово  
26.10.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

**РЕШЕНИЕ**

за објавување Одлуката за одобрување на средства на КУД „Гоце Делчев“ Валандово за учество на Фестивал во Република Турција

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за одобрување на средства на КУД „Гоце Делчев“ Валандово за учество на Фестивал во Република Турција, што Советот на Општина Валандово ја донесе на петнаесеттата редовна седница, одржана на ден 26.10.2018 година.

Бр.09-1214/5 Градоначалник  
29.10.2018 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на петнаесеттата редовна седница одржана на ден 26.10.2018 година, донесе

**ОДЛУКА**

за одобрување на средства на КУД „Гоце Делчев“ Валандово за учество на фестивал во Република Турција

**Член 1**

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, се одобруваат средства во износ од 60.000,00 денари, на КУД „Гоце Делчев“ Валандово како финансиска поддршка за учество на фестивал по традиционални ора и танци во Чанаккале Република Турција.

**Член 2**

Исплатата на средствата да се изврши од програма АО-Совет на општина, подставка 463190 Останати трансфери до невладини организации на сметка на КУД „Гоце Делчев“ Валандово број 200000003002627 депонент Стопанска банка.

**Член 3**

Корисникот е должен, одобрените средства, наменски да ги употреби и за истите во рок од 15 дена од нивната реализација да достави финансиска извештај со фотокопија од документацијата за намената за која се искористени.

**Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-153/5 Совет на Општина Валандово  
26.10.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

**РЕШЕНИЕ**

за објавување Одлуката за одобрување на средства за финансиска поддршка на ПАОК „ЈУГ“ Валандово за организирање на традиционален меѓународен планинарски марш „По падините на Плавуш“

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за одобрување на средства за финансиска поддршка на ПАОК „ЈУГ“ Валандово за организирање на традиционален меѓународен планинарски марш „По падините на Плавуш“, што Советот на Општина Валандово ја донесе на петнаесеттата редовна седница, одржана на ден 26.10.2018 година.

Бр.09-1214/6 Градоначалник  
29.10.2018 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Ста-

тутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на петнаесеттата редовна седница одржана на ден 26.10.2018 година, донесе

### ОДЛУКА

за одобрување на средства за финансиска поддршка на ПАОК „ЈУГ“ Валандово за организирање на традиционален меѓународен планинарски марш „По падините на Плавуш“

#### Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, се одобруваат средства во износ од 30.000,00 денари, како финансиска поддршка на ПАОК „ЈУГ“ Валандово за организирање на традиционален меѓународен марш „По падините на Плавуш“, по повод празникот на општината „6-ти Ноември“.

#### Член 2

Исплатата на средствата да се изврши од програма АО-Совет на општина, подставка 463190 Останати трансфери до невладини организации на сметка на ПАОК „ЈУГ“ Валандово.

#### Член 3

Корисникот е должен, одобрените средства, наменски да ги употреби и за истите во рок од 15 дена од нивната реализација да достави финансиски извештај со фотокопија од документацијата за намената за која се искористени.

#### Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-153/6 Совет на Општина Валандово  
26.10.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување на средства на Здружение Спортски клуб „ЈУГО-ИСТОК“ Валандово“ за реализирање на велосипедска тура „Валандово МТБ“ по повод празникот на општината „6-ти Ноември“

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за одобрување на средства за финансиска поддршка на ПАОК „ЈУГ“ Валандово за организирање на традиционален меѓународен

планинарски марш „По падините на Плавуш“, што Советот на Општина Валандово ја донесе на петнаесеттата редовна седница, одржана на ден 26.10.2018 година.

Бр.09-1214/7  
29.10.2018 год.  
Валандово

Градоначалник  
на Општина Валандово  
Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на петнаесеттата редовна седница одржана на ден 26.10.2018 година, донесе

### ОДЛУКА

за одобрување на средства на Здружение Спортски клуб „ЈУГО-ИСТОК“ за реализирање на велосипедска тура „Валандово МТБ“ по повод празникот на општината „6-ти Ноември“

#### Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, на Здружение Спортски клуб „ЈУГО-ИСТОК“, за реализирање на реализирање на велосипедска тура „Валандово МТБ“, по повод празникот на општината „6-ти Ноември“, му се одобруваат средства во износ од 15.000,00 денари.

#### Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од програма АО- Совет на општина, подставка 463120- трансфери до спортски клубови, на сметка на ЗСК Југоисток, бр. 300030000234144 депонент Комерцијална банка АД Скопје.

#### Член 3

Корисникот е должен, одобрените средства, наменски да ги употреби и за истите во рок од 15 дена од нивната реализација да достави финансиски извештај со фотокопија од документацијата за намената за која се искористени

#### Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-153/7 Совет на Општина Валандово  
26.10.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово,

Градоначалникот на Општина Валандово,  
донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување на средства на Андон Андонов од Валандово за учество на меѓународен натпревар во детски песни во Република Босна

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за одобрување на средства на Андон Андонов од Валандово за учество на меѓународен натпревар во детски песни во Република Босна, што Советот на Општина Валандово ја донесе на петнаесеттата редовна седница, одржана на ден 26.10.2018 година.

Бр.09-1214/8 Градоначалник  
29.10.2018 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на петнаесеттата редовна седница одржана на ден 26.10.2018 година, донесе

### ОДЛУКА

за одобрување средства на Андон Андонов од Валандово за учество на меѓународен натпревар во детски песни во Република Босна

#### Член 1

Со оваа Одлука, од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, на Андон Андонов од Валандово му се одобруваат средства во износ од 30.000,00 денари, за учество на меѓународен натпревар во детски песни во Република Босна.

#### Член 2

Исплатата на одобрените средства да се изврши од програма АО-Совет на општина, подставка 413110 тековни резерви-разни расходи, на банкарска трансакциона сметка на барателот.

#### Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-153/8 Совет на Општина Валандово  
26.10.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово,

Градоначалникот на Општина Валандово,  
донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за учебната 2018/2019 година

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за учебната 2018/2019 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на петнаесеттата редовна седница, одржана на ден 26.10.2018 година.

Бр.09-1214/9 Градоначалник  
29.10.2018 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 28 од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 11, член 45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на петнаесеттата редовна седница, одржана на ден 26 октомври 2018 година, донесе

### ОДЛУКА

за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за учебната 2018/2019 година

#### Член 1

**СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ** за формирање на паралелки со помал број на ученици од 25 во СОУ „Гоце Делчев“ Валандово, за учебната 2018/2019 година и тоа:

- една паралелка, прва година, гимназиско образование на македонски наставен јазик со 16 ученици;
- една паралелка, прва година, гимназиско образование на македонски наставен јазик со 15 ученици;
- една паралелка, прва година, образовен профил техничар за фармерско производство од земјоделско ветеринарна струка, четиригодишно стручно образование на македонски наставен јазик со 9 ученици;
- една паралелка, прва година, образовен профил лозаро-винарски техничар од земјоделско ветеринарна струка,

- четиригодишно стручно образование на македонски наставен јазик со 10 ученици;

### Член 2

Согласноста се дава по претходно добиено позитивно мислење од Министерството за образование и наука бр.12-10776/2 од 03.10.2018 година,

### Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-153/9 Совет на Општина Валандово  
26.10.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

## РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за формирање на Општински совет за превенција на детско претстапништво во Општина Валандово

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за формирање на Општински совет за превенција на детско претстапништво во Општина Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на петнаесеттата редовна седница, одржана на ден 26.10.2018 година.

Бр.09-1214/10 Градоначалник  
29.10.2018 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 158 и 159 од Законот за правда за децата („Службен весник на РМ“ бр.148/13), 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 38 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на петнаесеттата редовна седница, одржана на ден 26 октомври 2018 година, донесе

## ОДЛУКА

за формирање на Општински совет за превенција на детско претстапништво во Општина Валандово

### Член 1

Со оваа Одлука се формира Општински совет за превенција на детско претстапништво во Општина Валандово.

### Член 2

Општинскиот совет за превенција на детско

претстапништво во Општина Валандово е советодавно тело на Советот на Општина Валандово кој се основа заради следење на состојбите, покренување иницијативи за нивно подобрување и развивање на програми за вклучување на локалната заедница во превенција на детско претстапништво и третманот на деца сторители на дејствија што со закон се предвидени како кривични дела и прекршоци.

### Член 3

Општинскиот совет за превенција на детско претстапништво брои 9 членови.

Членови на Општинскиот совет се :

- Биназ Тасева – претставник од Подрачната единица на Министерството за внатрешни работи;
- Драги Ѓоргиев – претставник од Регионалниот центар за социјална работа;
- Ациева Олгица - претставник од Совет на родители на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово;
- Магдалена Прочкова - претставник од Совет на родители на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово;
- Сузана Арсова - претставник од Совет на родители на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово;
- Алекса Димов – претставник од Здруженија и фондации;
- Елизабета Чилевска Пандева и
- Македонка Стојанова - претставници од Советот на Општина Валандово;
- Соња Христова Јовановиќ - претставник од Администрацијата на Општина Валандово.

### Член 4

Членовите на Општинскиот совет за превенција на детско претстапништво се именуваат за време од пет години, со право на повторен избор.

Од редот на членовите на општинскиот совет за превенција за претседател се избира претседател со мандат од две години, со право на повторен избор.

### Член 5

Општинскиот совет за превенција на детско претстапништво во Општина Валандово ги има следните надлежности:

- донесува годишна програма за својата работа што ја усвојува Советот на општината;
- донесува деловник за својата работа;
- ги следи состојбите и покренува иницијативи за нивно подобрување и
- развива програми за вклучување на локалната заедница во превенција на детското претстапништво и третманот на деца сторители на дејствија што со закон се предвидени како кривични дела и прекршоци.

**Член 6**

За својата работа Општинскиот совет за превенција на детско претстапништво во Општина Валандово најмалку еденаш годишно го известува Советот на Општина Валандово и Државниот совет за превенција на детско претставништво.

**Член 7**

Административните работи за потребите на Општинскиот совет за превенција на детско претстапништво ќе ги врши претставникот на Администрацијата на Општина Валандово, кој ќе ја врши и функцијата на координатор на активностите на советот.

Средствата за остварување на програмата на Општинскиот совет за превенција на детско претстапништво се обезбедуваат од Буџетот на Општина Валандово.

**Член 8**

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-153/10 Совет на Општина Валандово  
26.10.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

**РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Одлуката за поведување на постапка за ажурирање на Проценката на загроеноста на подрачјето на Општина Валандово од сите ризици и опасности**

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за поведување на постапка за ажурирање на Проценката на загроеноста на подрачјето на Општина Валандово од сите ризици и опасности, што Советот на Општина Валандово ја донесе на петнаесеттата редовна седница, одржана на ден 26.10.2018 година.

Бр.09-1214/11 Градоначалник  
29.10.2018 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 5 од Законот за управување со кризи („Службен весник на РМ“ бр.29/2005, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18), член 14 став 1 од Уредбата за методологијата за изработка на процената на загроеноста на безбедноста на Република Македонија од сите ризици и опасности, нејзината содржина и структура, начинот на чување и ажурирање, како и определувањето

на субјектите во системот за управување со кризи на кои им се доставува целосна или извод од процената („Службен весник на РМ“ бр.13/11), член 22 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 15 став 1 точка 10 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на петнаесеттата редовна седница, одржана на ден 26 октомври 2018 година, донесе

**ОДЛУКА**

**за поведување на постапка за ажурирање на Процената на загроеноста на подрачјето на Општина Валандово од сите ризици и опасности**

**Член 1**

Со оваа Одлука се поведува постапка за редовно ажурирање на Процената на загроеноста на подрачјето на Општина Валандово од сите ризици и опасности, усвоена на седница на Советот на Општина Валандово, одржана на ден 27.02.2014 година, со Заклучок бр.07-29/2.

**Член 2**

Активностите за редовно ажурирање на Процената на загроеноста на подрачјето на Општина Валандово од сите ризици и опасности ќе бидат координирани од страна на ПО-Регионален центар за управување со кризи Валандово.

**Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-153/11 Совет на Општина Валандово  
26.10.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

**РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Одлуката за доделување на наградата „6-ти Ноември“ и годишно признание на Советот на Општина Валандово по повод празникот на општината**

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за доделување на наградата „6-ти Ноември“ и годишно признание на Советот на Општина Валандово по повод празникот на општината, што Советот на Општина Валандово ја донесе на петнаесеттата редовна седница, одржана на ден 26.10.2018 година.

Бр.09-1214/13 Градоначалник  
29.10.2018 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локалната самоуправа “Службен весник на РМ” бр.5/2002), член 21 став 1 точка 44, член 45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на петнаесеттата редовна седница одржана на ден 26.10.2018 година, донесе

### ОДЛУКА

за доделување награда и признанија по повод празникот на општината “6-ти Ноември”

#### Член 1

Со оваа Одлука се доделува награда и признанија по повод празникот на општината “6-ти Ноември” за 2018 година и тоа,

#### Наградата во форма на плакета на:

Д-р ШЕНОЛ ТАХИР –

за особени заслуги и афирмирање на општината во областа на културата како долгогодишен претседател на Меѓународниот фестивал “Хид Бах Шен Фест” с.Чалкали, Валандово

#### Признание во форма на диплома на:

НИКОЛЧО ГОШЕВ –

за постигнати резултати на меѓународни натпревари и афирмирање на општината во областа на образованието

МАРТИН ДИНЕВ –

за постигнати резултати на меѓународни натпревари и афирмирање на општината во областа на образованието

ЕЛЕНА ГРЕБЕНАКОВА –

за постигнати резултати на меѓународни натпревари и афирмирање на општината во областа на образованието

РИСТЕ ТУРУНЦИЕВ –

за континуирано презентирање на културните традиции и обичаи во општина Валандово во подолг временски период

#### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Валандово”.

Бр.08-153/13 Совет на Општина Валандово  
26.10.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2018 година до 30.09.2018 година

**СЕ ОБЈАВУВА** Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2018 година до 30.09.2018 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година.

Бр.09-1214/2  
29.10.2018 год.

Градоначалник  
на Општина Валандово  
Перо Костадинов

Советот на Општина Валандово, на петнаесеттата редовна седница одржана на ден 26.10.2018 година, расправаше по Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2018 година до 30.09.2018 година, па врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), и член 45 и 48, став 1 од Статутот на Општина Валандово, донесе

### ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2018 година до 30.09.2018 година

**1. СЕ УСВОЈУВА** Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2018 година до 30.09.2018 година, на вкупно остварени приходи од 132.539.522,00 денари, односно 47,73% од планираните приходи и на извршени расходи од 119.929.384,00 денари, односно 43,18% од планираните расходи.

**2.** Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-153/2 Совет на Општина Валандово  
26.10.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе



**РЕШЕНИЕ**

за објавување на Заклучокот за  
давање согласност на Годишниот план за  
вработување за 2019 година на Јавното  
претпријатие „Комунален сервис“ Валандово

**СЕ ОБЈАВУВА** Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2019 година на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ Валандово, што Советот на Општина Валандово го донесе на четринаесеттата редовна седница, одржана на ден 24.09.2018 година.

Бр.09-1214/12 Градоначалник  
29.10.2018 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 20-а и 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14, 27/16 и 35/18), 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 48, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на петнаесеттата редовна седница, одржана на ден 26 октомври 2018 година, донесе

**ЗАКЛУЧОК**

за давање согласност на Годишниот план за  
вработување за 2019 година на Јавното  
претпријатие „Комунален сервис“ Валандово

1. **СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ** на Годишниот план за вработување за 2019 година на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ Валандово, донесен со Одлука на Управниот одбор бр.02-336/2 од 19.10.2018.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-153/12 Совет на Општина Валандово  
26.10.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

---